

REPUBLIKA E MAQEDONISË  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” në SHKUP  
УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ



**BULETINI**  
I  
UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” në SHKUP

**БИЛТЕН**  
На  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ

**Nr.9 / Бр.9**

**Shkup, 18 mars 2018**  
**Скопје, 18 Март 2018**

**Botim i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup**  
**Издание на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје**

Redaktor i veprimtarisë botuese të UNT-së/ Уредник на издавачката дејност на УМТ:  
Prof.dr.Azis Pollozhani, u.d. rekor

Redaktor i Buletinit / Уредник на Билтенот:  
Prof.dr. Mustafa Ibrahim

Këshilli redaktues i Buletinit / Уредувачкиот одбор на Билтенот:  
Prof. dr. Rizvan Sulejmani  
Prof. dr. Zoran Trifunov  
Prof.dr. Mustafa Ibrahim

## PËRMBAJTJA / СОДРЖИНА

### FAKULTETI I SHKENSCAVE SOCIALE /ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ

1. За реизбор на наставник во наставно-научно звање за научната област СОЦИОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИ И МАСОВНО ИНФОРМИРАЊЕ (51122) на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, согласно Конкурсот за избор на наставници објавен на 02.12.2017 година  
(Д-р **Авни Авдиу**).....4-7

### FAKULTETI I SHKENSCAVE TEKNIKE /ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ

2. За избор на наставник во сите наставно – научни звања за основање на работен однос во наставно-научната област АНГЛИСТИКА (64004 ) на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, согласно Конкурсот за избор на наставници објавен на 28.12.2017 година  
(Д-р **Мирван Цемаили**).....8-15

## РЕФЕРАТ

### ЗА РЕИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ ЗА НАУЧНАТА ОБЛАСТ СОЦИОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИ И МАСОВНО ИНФОРМИРАЊЕ (51122), СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ОБЈАВЕН НА 02.12.2017 ГОДИНА

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ и web – страната на Универзитетот [www.unt.edu.mk](http://www.unt.edu.mk) 02.12.2017 година, за реизбор на наставник во наставно-научно звање во научната област СОЦИОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИ И МАСОВНО ИНФОРМИРАЊЕ (51122 од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатијева класификација), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за социјални науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје, на седницата одржана на ден 11.12.2017 год., формирана е Рецензентска комисија во состав:

1. Проф. д-р **Али Пајазити**, редовен професор (full professor) **претседател**,
2. Д-р **Фадил Малоку**, вонреден професор (associate professor) **член**,
3. Д-р **Агрон Куртиши**, доцент (assistant professor) **член**.

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го поднесуваме следниов

## ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс се пријави само еден (1) кандидат и тоа:

Д-р **Авни Авдиу**

### 1. Кандидат **Авни Авдиу**

#### **Биографски податоци за кандидатот**

##### **Образование**

Авни Авдиу е роден на 10 јануари 1973 година во Куманово. Основното училиште го завршил успешно во родниот град. Во овој период учествувал во многу квизови и бројни активности во рамките на училиштето, градот и републиката, при што е награден со многу признанија и пофалби. Средното образование го завршил во Гњилане исто така со одличен успех, истакнувајќи се како најдобриот ученик во генерацијата. Во конвиктот на градот Гњилане, Авни е прогласен за најдобар ученик и рекорден читател во историјата на конвиктот, за што има добиено спцијално

признание. По завршувањето на средното образование во 1992 година, отслужи воен рок во Армијата на Република Македонија, како втора генерација на АРМ.

По отслужување на воениот рок, судбината сакаше, поради материјални услови и околности, Авни да паузира цели девет години од образовниот тек. Но тој не се обесхрабри. Во меѓувреме се зачлени во градската библиотека и почна да чита и студира како автодидакт, читајќи без прекин и, покрај ова, учејќи и странски јазици. На дваесетгодишна возраст, значи во 1993 година, ја напиша неговата прва книга „Животот помеѓу крстопатот и излезот“. Во 1998 година, Авни ја објавува неговата втора книга: „Модернизирани идиоти“, книга што исто така привлечла внимание кај многу читатели. Во 2001 година се запишува на факултетот за новинарство во приватниот факултет „Фаик Коница“. Потоа се запишува и во Државниот Универзитет на Приштина на Филозофскиот Факултет, каде што студираше на две насоки: социологија и филозофија. Споменатите факултети ги заврши со сите можни поени, земајќи го првото место. Додека студирал пишувал колумни за многу весници и списанија, па дури дел од нив му го доверија и пишувањето на едиторијалите. Но, поради многуте ангажирања во студиите, Авни за едно кратко време ги прекина колумните и се фокусираше да го постигне максималниот успех во студиите. И тоа го постигна, дипломирајќи предвремено на три насоки, значи за помалку од четири години дипломираше: во јануари 2005 година во новинарство (со просечна оценка 8.3), во февруари социологија и во март истата година и филозофија, без ниедна деветка (9), значи со просек 10,00, станувајќи невиден пример до тогаш во историјата на Универзитетот на Приштина. Прогласен е за најдобар студент на Универзитетот на Приштина и доби диплома како *'истакнат студент'*.

### **Професионално искуство**

Во 1993 година, Авни се приклучи во приватната радиотелевизија на Куманово „Зери и Кумановес“ (превод: Гласот на Куманово), работејќи првин како преведувач, потоа спикер, водител на емисии, новинар и на крајот како главен уредник. По затворањето на РТВ „Гласот на Куманово“ Авни се приклучи во друг медиум на град Куманово, како новинар и уредник на вестите. Во 2000 година го остави работното место во оваа телевизија и се упати кон Косово. Таму првин се вработува во познатата радиостаница „Рилиндја“ како водител на утрешната емисија. Во 2008 година за кратко време (три месеци) работеше и како уредник на вестите во Македонска Телевизија, на програмата на албански јазик. Истата година ја заврши магистратурата на Државниот универзитет на Тирана со тема: „Влијанието на косовските медиуми во социјализација“. Се до 2015 година работеше како главен и одговорен уредник на списанието 'Раџа' - 'Мир'.

## **2. Наставно-образовна дејност**

### **Одржување на настава**

Во 2009 година се почнува да работи како професор во Универзитетот на Приштина, каде што во катедрата за новинарство четири години ги предаваше следниве предмети: „Опита социологија“, „Агенции на информации“, „Социологија на

комуникација“ и „Спортско новинарство“. На 2016 година го предавал предметот 'Етика и право' во Европскиот Колеџ во Косово, а во колеџот 'Juridica' предавал: 'Виктимологија и Криминалистика' и 'Правото на работа и социално осигурување'. Од минатата година во Универзитетот 'Мајка Тереза' предавал 'Психосоциолошки развој', 'Социален Развој', 'Социјални Проблеми', а и одржува вежби во предметите 'Вовед во новинарство' и 'Вовед во медиумските науки'.

### 3. Научно-истражувачка дејност

Научни трудови

~ Покрај темите на диплома што станале големи референции на интернет, изработил и многу други научни стручни трудови во научните списанија.

\* Научно списание 'Lente sociologjike', издание на Departamentit të Sociologjisë, Universiteti i Tiranës, бр. 1, 2011, стр.43, тема: **Ndikimi i mediave në shoqërizimin politik**

\* Научно списание 'Media', издание на Degës së Gazetarisë, Universiteti i Prishtinës, бр.I, 2009, стр.115, тема: **Shoqërizimi mediatik**

\* Научно списание 'Media', изданиа на Degës së Gazetarisë, Universiteti i Prishtinës, бр.IV, 2012, стр.109: **Mediet në Maqedoninë 'demokratike'**

\* Научно списание 'Vizione', бр.23 / ISSN 1409-8962 / ISSN 1857-9221/ 2015 Скопје, стр.419, тема: **Foreign authors on last fight in Kosovo**

\* Научно списание 'Balkan Journal of Interdisciplinary research', vol.1, No.1, may 2015 Tirana, ISSN: 2410-759X, стр.32, тема: **The left and the right at Albanian political parties in the Balkans**

\* Научно списание 'Global Challenge', ISSN 2227-8540/ ISSN 2312-5748/ бр.8, Tiranë, 2014, стр.79, тема: **Një fjalorth për globalizmin**

\* Научно списание 'Reforma', Republika e Kosovës, бр.3/2016, ISSN:1800-9794/, стр.369, тема: **Përfitimet politike nga retorika sofistike**

\* Научно списание 'Centrum', бр.2, QMBI, ISSN 1857-8640/ ISSN 1857-9396/ UDC 3 (497.7:4-672 EU), стр.95: **Левицата и десницата кај албанските политички партии во Балканот**

\* Научно списание 'Centrum', бр.3, QMBI, ISSN 1857-8640/ ISSN 1857-9396/ UDC 3 (497.7:4-672 EU), стр.84: **Kosova në mes kolektivizmit dhe individualizmit**

\* Научно списание ECK International journal / Science Journal, No.4-5/, Prishtinë, 2016, ISSN:2410-7271/ KDU: 33/34 (5), **Albanians through the prolonged transition in the Balkans**

### 4. Студиски престои, семинари, посети

Објавил стручни трудови во неколку научни списанија, вклучувајќи ги и списанијата на Државниот универзитет на Приштина и тој на Тирана. Покрај овие, има стотини објавени анализи, статии и најразлични публикации во десетини веб-страници, станувајќи критичко око и глас за многу политички, социјални и економски настани во

Македонија, Албанија и Косово. Авни, исто така, бил поканет како панелист во многу трибини, дебати, научни сесии и радио-телевизивни емисии, каде што зборувал за различни теми. Авни се појавува како лектор, коректор, уредник или рецензент во десетини книги.

~ Учествовал и на меѓународни конференции и ги поседува овие сертификати:

\* Certificate from International University of Struga for participating in the second international scientific conference held on 25 april 2015

\* Certificate from International Institute for Private Commercial and Competition Law for participating in international conference held on 5 march 2016 in Tirana

\* Certificate from Institute for Democratic and Legal Studies for participating in IV conference of regional scientific held on 26 march 2016 in Gjilan

\* Certificate from Mother Theresa University, 'The wave of influxes in the Balkans in the last twenty years', Tetor, 16-17, 2017, Shkup

\* Certificate from Mother Theresa University, 'Media's role in Macedonia in the process of transformation and democratization', Tetor, 27-28, 2017, Shkup

## **5. Оценка на научните, стручните и образовно-педагошките остварувања на кандидатот**

Кандидатот д-р Авни Авдиу покажал одличен успех во текот на студирањето на додипломските и постдипломските студии; на 16.02.2015 година успешно ја одбрал својата докторска дисертација во политичка филозофија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на тема: „Поимот на левицата и десницата кај албанските политички партии во Македонија, Албанија и Косово во периодот 1990-2010 година“. и се стекнал со научниот степен доктор на науки, а на 05.01.2018 закажена е и одбрана на втората докторска дисертација, втората е во социологија на медиумите на Државниот Универзитет во Тирана на Факултетот на Социјални Науки со тема: „Влијанието на косовските медиуми во глобализација и глобализацијата во медиуми во тек на 1990-2010 година“.

Кандидатот има остварувања во сите категории опфатени со извештајот, а од приложеното особено се истакнува неговото богато искуство на пишување.

Сето ова му дава солична основа за да му се даде звањето **Доцент** (assistant professor) во Универзитетот „Мајка Тереза“.

## **РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА**

1. Проф. д-р Али Пајазити, редовен професор (full professor) **претседател**,  
.....
2. Д-р Фадил Малоку, вонреден професор (associate professor) **член**,  
.....
3. Д-р Агрон Куртиши, доцент (assistant professor) **член**.  
.....

## РЕФЕРАТ

### ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ АНГЛИСКА(ЛИНГВИСТИКА) (60404), НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ и web – страната на Универзитетот [www.unt.edu.mk](http://www.unt.edu.mk) од 28.12.2017 година, за избор на наставник во сите наставно–научни звања во наставно–научната област АНГЛИСКА (ЛИНГВИСТИКА) (60404 од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатијева класификација), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за технички науки, бр. 0202-28/1, донесена на 27.02.2018 година, формирана е Рецензентска комисија во состав:

Проф.д-р.**Мустафа Ибрахими**, редовен професор на УМТ - претседател  
Проф. д-р **Зозе Мургоски**, редовен професор на УКИМ – член и  
Вонр. Проф.д-р. **Брикена Цафери**, редовен професор на УЈИЕ, член.

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го поднесуваме следниов

## ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс се пријавија тројца (3) кандидати и тоа:

1. д-р. Блерта Демири
2. Вонр. Проф. д-р Иса Спахиу
3. Вонр.Проф. д-р Мирван Џемаили

### **1. Др. сци. Блерта Демири**

Кандидатот Др. сци. Блерта Демири е родена на 17.03.1979. во Тетово Р. Македонија, средно училиште го завршил во родното место во Тетово. Додипломски студии заврши на Филолошкиот Факултет „Блаже Конески“ на УКИМ, Магистрирала на Филолошкиот Факултетот „Блаже Конески“ на УКИМ на тема „Përemrat në gjuhëshqipe në krahastim me ato të gjuhës angleze“, а докторирал на на Филолошкиот Факултетот „Блаже Конески“ на УКИМ на тема: Kategoria gramatikore e kohës në gjuhën shqipe dhe atë angleze. Кандидатот ги исполнува условите според конкурсот, за избор во наставно-научно звање односно со стекнато научно звање доктор на науки.

### **Професионално Искуство**



Кандидатот има богато искуство. Од 2007 година е надворешен соработник во Државниот универзитет во Тетово на Филолошкиот факултет, студиска програма по Англиски јазик и литература. Предава Англиски јазик 1,2,3,4,5,6 како и други предмети поврзани со Англискиот јазик.

Во 2003 година предавала во средното економско училиште „8 септември“ во Тетово. Истотака кандидатот одржувал и курсеви по англиски јазик.

### **Други активности**

- Декември 2017 година - учесник на 15-та Меѓународна конференција Knowledge in practice во Банско со тема Learning and teaching EFL in secondary school in Tetovo
- Декември 2017 година - учесник во 15-та Меѓународна конференција Knowledge in practice во Банско со тема Learners Styles and Strategies- A crucial factor in the establishment of Contemporary Teaching (ко-автор)
- Декември 2017 година - учесник во 15-та Меѓународна конференција Knowledge in practice во Банско со тема Learners Styles and Strategies- Challenges in the Academic Assessment in Macedonia (ко-автор)
- Октомври 2017 година – учесник на 14-та Меѓународна конференција the power of knowledge во Солун со тема The Albanian Imperfect and its translation equivalents in English

Кандидатот учествувал и на други Меѓународни конференции но истотака бил и учесник во разни семинари организирани од страна на УСАИД

## **2. Вонр. Проф. д-р Иса Спахиу**

Кандидатот Иса Спахиу е роден на 09.09.1977 во Кичево. Магистрирал на УКИМ на тема „Using the model six sigma designing a modern organization“, а докторирал на Филолошкиот Факултетот „Блаже Конески“ на УКИМ на тема: “Economic-Judicial Terms in English and Albanian language”. Кандидатот ги исполнува условите според конкурсот, за избор во наставно- научно звање односно со стекнато научно звање доктор на науки.

Научна истражувачка дејност

1. Isa Spahiu and Edita Spahiu,; “Psycholinguistics Implication and Impact I. Perspectives in the Function of Foreign language Teaching”, Fact 8 Journal Scientific and Applicative Papers. Vol 13.3. IN 1857-92 1.013 17- 19. June. 2016. In Durres Albania
2. Isa Spahiu. “Mood of the Verbs in English and Albanian Language” Impact ... International Journal scientific and Applicative Papers, Vol 10 / i , Fact 8 ISSN 1857-92 on 02. I 0.2015, Agia Triada, Greece. 1.013
3. Isa Spahiu, PhD : "Literal 's Non Literal English and Albanian Contrastive study". Al Mukhatab. A tril in g ual Journal for Logic 5 Epistemolog) and Anal) tic Philosoph) IS 1737-6432, Issue 10/ April 201-t Paris. France
4. Spahiu I. X hemaili A. “Producti\ it) of the Suffiv-ER in Engl ish and 8. Gennan”. I IUMA '11 A U) I - umber: 2 Guz Autumn, Tekirdag. 5 2013. Turke).

### **3. Вонр. Проф. д-р Мирван Џемаили**

Кандидатот Вонр. Проф. Д-р. Мирван Џемаили е роден на 06.10.1974 во Куманово. Додипломски студии ги завршил на „Универзитетотна Тирана“ во Тирана, Република Албанија, на Филолошкиот Факултет, Катедра за англиски јазик и книжевност, се здобил со звањето Професор по англиски јазик, 1994-1998. Магистерските студии ги завршил на „Универзитетотна Југоисточна Европа“ во Тетово на Факултетот за Јавна администрација и политички науки, и се здобил со звањето Магистер за јавна администрација и политички науки. Магистерската теза: „Перспективите и предизвиците на Република Македонија кон Европската Унија“, 2005-2008. Кандидатот Мирван Џемаили докторирал на Филолошкиот Факултет, „Блаже Конески“ на УКИМ на тема: „Улогата на мајчиниот јазик (Албанскиот) во наставата и учењето на Англискиот јазик:“, 2009-2013. Истотака, кандидатот Мирван Џемаили докторирал по втор пат во 2017 година на „Универзитетна Југоисточна Европа“ во Тетово–Македонија на Факултетот за Јавна администрација и политички науки. Се стекнал со звањето Доктор на наука по политички науки. Докторска дисертација: „Улогата на политичкиот лидершип на Република Македонија во ЕУ интегративните процеси“, 2013-2017. Мирван Џемаили е избран како Доцент во 2013 година на Меѓународниот Универзитет во Струга. Како вонреден Професор е избран во 2017 година на Колеџот ААБ во Приштина. Од 2003 година наваму предавал на неколку универзитети и институти во земјата и надвор, и тоа: Универзитетот на Југоисточна Европа (2003-2014), Тетовскиот Државен Универзитет (2006-2018); Колеџот ААБ во Приштина (2014-2018). Има освоени и десетици други помали награди и признанија во многу сфери од животот.

#### **Наставно-образовна дејност**

Во рамките на наставно-образовната дејност на УЈИЕ, Јазичен Центар кандидатот Вонр. Проф. Д-р Мирван Џемаили изведувал настава, вежби, теренска настава и консултации со студентите на првциклус студии на сите студиски програми предавајќи англиски јазик за специфични потреби. За прв циклус како изборни предмети предавал: Академско пишување, Англиски јазик 1,2,3 ниво за странци, Англиски јазик за специфични намени и др

#### **Научно-истражувачка дејност**

д-р. Мирван Џемаили во 2017 година е избран за вонреден професор. Од 2002 до денес е автор или коавтор на вкупно 10 наслови, објавени во домашни, регионални и меѓународни научни списанија, презентирани во меѓународни научни конференции, семинари и публикации. Вонр. Проф. д-р Мирван Џемаили учествувал како член во неколку научни проекта.

#### **Стручно апликативна дејност и дејност од поширок интерес**

Вонр. Проф. д-р. Мирван Џемаили од самиот почеток активно е вклучен во работата на стручни комисији и работни групи при Јазичниот Центар на Универзитетот ЈИЕ. Врши стручна апликативна работа од областа на англиската лингвистика, Кандидатот Вонр. Проф. Д-р Мирван Џемаили остварил експертски активности во програми на

универзитетско ниво, експертските активности биле насочени кон спроведување на англискиот јазик за академска употреба, специфична намена и за определување на англискиот јазик по нивоа според АЛТЕ-програмата за учење на странски јазик. Особена активност кандидатот покажува во истражувањето на улогата на мајчиниот јазик (Албанскиот) во наставата и учењето на Англискиот јазик. Кандидатот Вонр. Проф. Д-р. Мирван Џемаили бил претседател на Уредувачкиот одбор за 10 Научни Конференции, кои ги организирал на Катедрата за англиски јазик, во периодот од 2016 до 2018.

- **Advantages and Disadvantages of using mother tongue in teaching and learning EFL.**  
[http://www.academia.edu/3853832/The\\_Advantages\\_and\\_Disadvantages\\_of\\_Mother\\_Tongue\\_in\\_Teaching\\_and\\_Learning\\_English\\_for\\_Specific\\_Purposes\\_ESP\\_Classes](http://www.academia.edu/3853832/The_Advantages_and_Disadvantages_of_Mother_Tongue_in_Teaching_and_Learning_English_for_Specific_Purposes_ESP_Classes)
- **The Advantages of Using Films to Enhance Student's Reading Skills in the EFL Classroom**  
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/6775/6888>
- **Literature Review on the role of mother tongue in learning and teaching English for Specific Purposes**  
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7875/7883>
- **Avoiding Common Errors for Albanian Learners of English**  
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7876/7884>
- **The influence of mother tongue (Albanian) in learning and teaching EFL**  
AAB COLLEGE
- **The Role of Political Leadership in Macedonia in Function of EU Integration**  
[http://journals.euser.org/files/articles/ejser\\_may\\_aug\\_16/Mirvan.pdf](http://journals.euser.org/files/articles/ejser_may_aug_16/Mirvan.pdf)
- **Challenges of Western Balkan Countries on Their Road to EU Integration**  
[http://journals.euser.org/files/articles/ejser\\_sep\\_dec\\_16/Mirvan.pdf](http://journals.euser.org/files/articles/ejser_sep_dec_16/Mirvan.pdf)
- **ITRO Conference May, 2013 Zrenjanin, Serbia.**  
<http://www.tfzr.rs/itro/Agenda2013.pdf>
- **SEEU Conference 29-30 November 2013, Tetove- Macedonia "Learner Autonomy in higher education"**  
<http://www.seeu.edu.mk/files/research/Book-2015.pdf>
- **AAB COLLEGE Conference 18 June 2016, International Scientific Conference on: "Linguistics, Literature and Culture"**  
<http://konferencat.aab-edu.net/icllc/en/agenda.html>

**Оценка од самоевалуација на Кандидатот**

Вон. Проф. Д-р. Мирван Џемаили има позитивни оценки од анонимно спроведените анкети на студентите по предметите каде што предава во прв и втор циклус на студии. Истотака има високи оценки од извршените обсервации на часовите од страна на специјална комисија во последните 12 години, каде покажал одличен успех во употребата на техниките и методите за одржувањето на часот.

## **ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ**

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на Вон. Проф.Д-р. Мирван Џемаили. Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека Вон. Проф.Д-р. Мирван Џемаили поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за основање на работен однос на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во работен однос, во наставно-научната област АНГЛИСКА (ЛИНГВИСТИКА) (60404).

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за технички науки Вонр. Проф.Д-р. Мирван Џемаили да биде избран во работен однос како **вонреден професор** во наставно научна област АНГЛИСКА (ЛИНГВИСТИКА)на Студиската програма: Применета економија и претприемништво.

## **РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА**

- 1) Проф. д-р Мустафа Ибрахими
- 2) Проф. д-р Зозе Мургоски
- 3) Вонр. Проф. д-р Брикена Џафери

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И  
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ

**Кандидат:** Мирван Џемаили

**Институција:** Факултет на технички науки, Универзитет “Мајка Тереза”-Скопје

**Студиска програма:** Применета економија и претприемништво

**I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ**

**II.**

Број	Назив на активноста	Поени
	<b>Одржување на вежби и предавања (прв циклус на студии)</b>	
1.1	УЈИЕ центар за јазици (Англиски 1,2,3 ; Англиски јазик за специфични намени, Англиски Јазик за бизнис, Англиски Јазик за правници, Англиски јазик за јавната администрацијата, Англиски јазик за компјутерските науки	5
1.2	Доцент во 2013 на Меѓународниот Универзитет во Струга, предавал - Англиски Јазик 1,2,3,4	5
1.3	Вонреден Професор е избран во 2017 година на Колеџот ААБ во Приштина, каде што предавал - Историја на англискиот јазик - Теорија на преведувањето - Англиски јазик за специфични намени - Пишување на дипломската теза - Методологија на научното истражување - Методологија на наставата на англиски јазик	5
1.4	Тетовскиот Државен Универзитет (2006-2018) предавал 1. Синтакса на англискиот јазик 2. Лексикологија на англискиот јазик	5

**II. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ**

	Назив на активноста	Поени
	<b>Трудсооригинална научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен / стручен собир со меѓународен уредувачки</b>	
	MirvanXhemaili, “Challenges of Western Balkan Countries on Their Road to EU Integration” European Journal of Social Sciences Education and Research, ISSN 2411-9563 (Print) ISSN 2312-8429 (Online), Sep –	7.30 (Impact Factor)

	Dec. 2016 Vol.8 Nr. 1, Madrid, Spain. <a href="http://journals.euser.org/files/articles/ejsr_sep_dec_16/Mirvan.pdf">http://journals.euser.org/files/articles/ejsr_sep_dec_16/Mirvan.pdf</a>	
	MirvanXhemaili, “The Advantages and Disadvantages of Mother Tongue in Teaching and Learning English for Specific Purposes (ESP) Classes” <i>Anglisticum, Linguistics</i> . e-ISSN: 1857-1878, p-ISSN: 1857-8179. 2013 Tetova, Maedonia.	5
	MirvanXhemaili, PhD, “Literature Review on the role of mother tongue in learning and teaching English for Specific Purposes” <i>Journal of Education and Practice</i> , ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.4, No.18, 2013. USA. <a href="http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7875/7883">http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7875/7883</a>	7.30 (Impact Factor)
	MirvanXhemaili, PhD, “Avoiding Common Errors for Albanian Learners of English”, <i>Journal of Education and Practice</i> , ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.4, No.18, 2013. USA <a href="http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7876/7884">http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7876/7884</a>	7.30 (Impact Factor)
	MirvanXhemaili, “The Role of Political Leadership in Macedonia in Function of EU Integration”, <i>European Journal of Social Sciences Education and Research</i> , ISSN 2411-9563 (Print) ISSN 2312-8429 (Online), May - Aug. 2016 Vol.7 Nr. 1. Madrid Spain. <a href="http://journals.euser.org/files/articles/ejsr_may_aug_16/Mirvan.pdf">http://journals.euser.org/files/articles/ejsr_may_aug_16/Mirvan.pdf</a>	7.30 (Impact Factor)

Број	Назив на активноста	Бодови
	<b>Апстракт објавен во зборник на конференција-меѓународна</b>	
1	MirvanXhemaili “The Role of mother tongue in ESP” INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION ITRO 2013, ISBN: 978-86-7672-203-7 June, 2013, In Zrenjanin, Serbia <a href="http://www.tfzr.rs/itro/Zbornik2013.pdf">http://www.tfzr.rs/itro/Zbornik2013.pdf</a>	1
2	MirvanXhemaili, : “Language transfer in the written English of Albanian ESP students “Promoting Learner Autonomy in Higher Education, ISBN 978-608-4503-98-9 2015, SEEU, Tetova, Macedonia.	1
3	MirvanXhemaili, “The influence of mother tongue (Albanian) in learning and teaching EFL” International Scientific Conference on: “Linguistics, Literature and Culture” 2015, AAB University <a href="http://konferencat.aab-edu.net/icllc/en/agenda.html">http://konferencat.aab-edu.net/icllc/en/agenda.html</a>	1
4	MirvanXhemaili, “The Role of Political Leadership in Macedonia in	1

	Function of EU Integration” European Journal of Social Sciences Education and Research., 10 <sup>th</sup> INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 23-24 SEPTEMBER 2016 MADRID. ISSN 2312-8429 , 2016 Madrid, Spain	
5	MirvanXhemali, PhD, “The Advantages of Using Films to Enhance Student’s Reading Skills in the EFL Classroom“Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.4, No.13, 2013. USA.	1

<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ</b>	<b>ПОЕНИ</b>
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ	<b>20</b>
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ	<b>39,20</b>
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ и ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС	<b>0</b>
<b>Вкупно</b>	<b>59,20</b>

### **РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА**

- 1) Проф. д-р Мустафа Ибрахими
- 2) Проф. д-р ЗозеМургоски
- 3) Вонр. Проф. д-р Брикена Џафери